

Градење на акциска мрежа за урбана отпорност во Југоисточна Европа

Резиме



Поплавите кои ја погодија Југоисточна Европа во 2014 -2015 година покажаа дека природните катастрофи не знаат за граници и често се случуваат на територијата на повеќе земји. Иако слични ризици од катастрофи се присутни во сите земји партнери во овој проект, нивните политики за управување со ризиците од катастрофи се разликуваат.



Научени лекции

- Надминување на слабостите од недоволната соработка и потреба од институционализација на соработката на општинско ниво помеѓу сите засегнати страни за намалување на ризикот од катастрофи;
- Соработка на регионално и прекугранично ниво преку репликација на најдобрите практики и пренесување на know-how на ниво на општина посебно во областа на локалните иницијативи за спречување на ризиците од катастрофи.

Партнери во проектот:

Македонија,
Босна и
Херцеговина,
Србија, Албанија,
Косово, Црна
Гора и Хрватска

Финансиран од:

ЕУ преку
Програмата
DG ECHO

Времетраење:

01.01.2017 -
31.12.2018

Контакт:

Мима Станоевска
Ул. Боро Џони 10
2400 Струмица

Моб. 070/238-959
Тел. 034/340-139

E-mail:
mima.stanoevska@rdc.mk

Цели на проектот

- Спречување на последиците од урбаните катастрофи, заштита на луѓето, животната средина и имотот преку споделување и прилагодување на најдобрите практики за намалување на ризикот од катастрофи на општинско ниво како и зголемување на соработката на општинско и регионално ниво со институциите за цивилна заштита на државно ниво преку заедничко разбирање на урбаните прекугранични ризици од катастрофи и подигање на јавната свест за истите;
- Одржување на работилници преку кои ќе се овозможи градење на капацитетите и онлајн пристап до информации за намалување на ризикот од катастрофи;
- Зголемување на јавната свест на граѓаните на урбаните области преку користење на современи алатки и начини на комуникација со цел да се зголеми општото јавно знаење за спречување и ублажување на ризиците од катастрофи.

**Крајни корисници**

Претставници од Органите за управување со катастрофи на локално ниво, претставници од Агенциите за Национална цивилна заштита, владини претставници и експерти од министерствата и агенциите кои работат со намалување на ризикот од катастрофи, граѓаните, претпријатија, компании, организации, истражувачки институции и други заинтересирани страни.